

| Прилог бр.3 | | Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии | | | |
|-------------|---|--|---|----------------------|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Современи дијагностички и тераписки постапки кај фиксни протетски изработки | | | |
| 2. | Код | | | | |
| 3. | Студиска програма | Стручна специјализација за фиксна протетика | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус | | | |
| 6. | Академска година / семестар | Прва година / I семестар | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6 |
| 8. | Наставник | Проф. д-р Ерол Шабанов | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Да се осознаат основните принципи кои се применуваат при дијагностицирање на случаите при изработка на фиксно протетски конструкции и текот на тераписките процедури (постапки). | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава: Припрема на забите за прифаќање на фиксниот надоместок Рационален концепт на препарација на забите за фиксни надоместоци Дизајн на гингивалниот дел на коронката Грешки при препарацијата на забите за метал-керамички и неметални фикснопротетски конструкции и можности за корекција Подобрување на ретенционата форма при препарација на заби со неправилна форма, положба и висина. Современи методи и материјали за отпечатување во фиксната протетика, можни грешки при отпечатување. Клинички процедури кај мостовните конструкции . Протетска реставрација на ендодонтски и хирушки третирани заби. | | | | |
| 12. | Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации. | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6x30=180 | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 45+30+15+30+60=180 | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 45 часови | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 30 часови | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 30 часови | |

| | | | | |
|-------|---|---|---------------|----------------|
| | | 16.3. | Домашно учење | 60 часови |
| 17. | Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот) | | | |
| 17.1. | Тестови | | | 40 бодови |
| 17.2. | Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) | | | 10 бодови |
| 17.3. | Активност и учество | | | 10 бодови |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | | 5 (пет) (F) |
| | | од 51 до 60 бода | | 6 (шест) (E) |
| | | од 61 до 70 бода | | 7 (седум) (D) |
| | | од 71 до 80 бода | | 8 (осум) (C) |
| | | од 81 до 90 бода | | 9 (девет) (B) |
| | | од 91 до 100 бода | | 10 (десет) (A) |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовност и активност на теоретска и практична настава, самостојна проектна задача, положен практичен испит | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------|
| 22. | Литература | | | | |
| 22.1 | Задолжителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | 1. | Шабанов Е. | Авторизирани предавања | | |
| | 2. | Мирчев Е. | Клиника на фиксната стоматолошка протетика | НИП „Студентски збор,, Скопје | 1996 |
| | 3. | Мирчев Е. | Претклиника на фиксната стоматолошка протетика, | НИП „Студентски збор,, Скопје | 1996 |
| 22.2 | Дополнителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | 1. | Трифунувик Д., Вујошевик Л. | Стоматолошка протетика-фиксни надокнади | Универзитет во Белград | 1998 |

| | | | | | | |
|--|--|----|----------------------|---|---|------|
| | | 2. | Радлович-Пантелич С. | Стоматолошка протетика-фиксни надоместоци 2 | Завод за графичка техника-технолошки-металуршки факултет, Белград | 1998 |
| | | 3. | Брkich С. | Савремене технологије - денталне керамике | Љубљана | 2007 |